



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Среда, 19 август 1964
Скопје
Број 30

Претплата за 1964 год. изнесува
2.200 дин. Овој број чини 32 дин.
Жиро сметка број 802-11/1-698

175.

На основа член 31 став 2 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 14/63 и 39/63), Републичкиот завод за социјално осигурување во Скопје, во согласност со Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика бр. 06-1222/1 од 13-III-1964 година пропишува

У П А Т С Т В О ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЕНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ

1. Со ова упатство се пропишува образецот на здравствената легитимација за здравствено осигурените земјоделци и начинот на употребата на истата.

Образецот на здравствената легитимација е составен дел на ова упатство.

2. Здравствената легитимација ја издава Комуналниот завод за социјално осигурување кој е надлежен, според местото на постојаното живеење на осигуреникот, и тоа врз основа на пријава за здравствено осигурување.

3. Големината на образецот на здравствената легитимација е 12 x 8 см. и има 32 страници.

Образецот на здравствената легитимација може да се печати само со одобрение на Републичкиот завод за социјално осигурување.

4. Здравствената легитимација се издава со наплатување на цената на чинењето.

5. Издадените здравствени легитимации го носат бројот под кој се заведени во книгата на издадените здравствени легитимации.

6. Со здравствената легитимација се докажува правото за користење на здравствена заштита како земјоделски осигуреник во здравствените установи.

По потреба, покрај здравствената легитимација, идентитетот на осигуреникот се докажува и со лична карта.

7. За земјоделските осигуреници од подрачјето за кое е воведено проширено здравствено осигурување, надлежниот завод внесува на страните, од 26—30 на здравствената легитимација, податоци за обемот на правата од проширеното здравствено осигурување.

Во случај на одделни промени во обемот на правата од проширеното осигурување, органот од претходниот став е должен, на страниците од

26—30 на здравствената легитимација, да изврши потребни исправки, односно дополнувања со тоа што, во случај на проширување обемот на правата, ќе се додадат новите права од здравственото осигурување, а во случај на смалување ќе се прецртаат укинатите права.

За секој вид здравствена заштита од проширеното здравствено осигурување се внесува бројот на одлуката на собранието на комуналната заедница со која е воведено проширеното осигурување и датата од кога таа важи, оверена со потпис на службеникот и печат на заводот.

8. Здравствената установа во здравствената легитимација на осигуреникот ја евидентира секоја укажана помош односно траењето на лекувањето во стационарната установа.

9. Земјоделскиот осигуреник кој ќе се пресели од една комунална заедница во друга, ја задржува својата дотогашна здравствена легитимација со тоа што ја поднесува на заводот, каде што е оверена, за да изврши заверка на страните 4 односно 5 и да забележи во книгата на издадените здравствени легитимации престанок на осигурувањето поради преселување.

Надлежниот завод според местото во кое осигуреникот се преселува, врши заверка на здравствената легитимација на првата страна и на страната 4 односно 5, ја заведува здравствената легитимација во книгата на издадените здравствени легитимации за тоа подрачје и откако ќе го прецрта стариот број на првата страница од здравствената легитимација го внесува новиот број од таа книга. Соодветни измени се вршат и на страната 6.

10. Здравствената легитимација може да се замени во следните случаи:

- а) кога поедини страници се пополнети,
- б) кога сопственикот на здравствената легитимација ќе го смени името или презимето,
- в) кога таа ќе биде толку оштетена, за да не би можело повеќе да се користи.

Замената на здравствената легитимација ја врши надлежниот завод.

Новата здравствена легитимација се издава под ист број и носи ознака „ЗАМЕНА“.

11. Во случај, здравствената легитимација да е изгубена, заводот му издава на осигуреното лице дупликат здравствена легитимација, со тоа што

претходно осигуреното лице е должно изгубената здравствена легитимација да ја огласи за неважна во „Службен весник на СРМ“, а на заводот да му достави потврда за тоа.

На првата страница од издадената дупликат здравствена легитимација, со црвени букви, се впишува „ДУПЛИКАТ“.

Издадената дупликат здравствена легитимација се заведува во книгата на издадените здравствени легитимации под ист број, а во стариот број се врши соодветно поврзување.

12. Земјоделскиот осигуреник е должен, во рок од 8 дена да ја пријави на надлежниот завод секоја промена која влијае на користењето на правата од здравственото осигурување, за себе и за членовите на домаќинството.

13. Во случај престанок на својството на земјоделски осигуреник, сопственикот на здравствената легитимација е должен истата да ја врати на надлежниот завод најдоцна во рок од 8 дена.

14. Заради користењето на правата од здравственото осигурување, сопственикот на здравствената легитимација е должен истата да ја заверува еднаш годишно.

Заверката се врши во почетокот на годината од надлежниот завод за социјално осигурување.

15. Со влегувањето во сила на ова упатство, престанува да важи Упатството за здравствена легитимација на земјоделските производители („Службен весник на СРМ“ бр. 23/60), бр. 06-1071 од 14-VI-1960 година.

16. Ова упатство влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 03-785/1

1 јуни 1964 година

Скопје

Директор на
Републичкиот завод за
социјално осигурување,
Душко Ѓорѓиев с. р.

**Здравствена легитимација
на земјоделскиот осигуреник**

Број

Дата на издавањето на легитимацијата

во

Потпис на службеникот на заводот
(М. П.)

Ознака на надлежниот завод за социјално осигурување

Број на личниот картон

**Оваа страна се исполнува
само за личниот осигуреник —
земјоделец**

Податоци за личниот осигуреник, — земјоделец

Презиме

Татково име

Име

Год. на раѓањето

Рег. бр. на лич. карта

Адреса на станот (место, улица и бр. j)

Презиме, татково име и име на старешината на земјоделското домаќинство

Однос спрема старешината на домаќинството

**Оваа страна се пополнува само
за членови на семејството
на земјоделскиот осигуреник**

Податоци за членот на семејството на земјоделскиот осигуреник

Презиме

Татково име

Име

Год. на раѓањето

Рег. бр. на лич. карта

Адреса на станот (место, улица и број)

Презиме, татково име и име на носителот на здрав. осигурување

Сродство

Право на основно здравствено осигурување			
Д а т а		Заверка на осигурув.	
од	до	дата	потпис и печат

4 и 5

Право на проширено здравствено осигурување			
Д а т а		Заверка на осигурув.	
од	до	дата	потпис и печат

6

Останати податоци на осигуреникот:

Крвна група	PX
-------------	----

Бр. на здравствениот картон во:

а) здравст. станица

б) дисп. за жени

в) детски дисп.

г) антитубер. дисп.

д)

е)

7

Лекување во амбулантно-

поликлиничките установи

Податоци за вакцинацијата и други превентивни мерки

Здравствена установа	Се јавил на ден	Дијагноза (пифра)

8, 10, 12, 18 и 20

Право на здрав. зашт.		Да се јави на преглед на ден	Потпис на лекарот и печат
основна по чл. од закон.	проширена ред. бр.		

9, 11, 13, 19 и 21

Издава установа:			
Дата на издавањето:			
Потврда за вакцинарање			
Дата	Потпис и печат	Дата	Потпис и печат

14

КАЛЕНДАР НА ВАКЦИНИРАЊАТА (ШЕМА)		
В О З Р А С Т	Месеци	1 → БСГ (туберкулоза)
		2
		3
		4 } Дифтерија, тетанус,
		5 } пертусис 0/0 (3 дози)
		6
		7 } Дет. парализа (3 дози)
		8 } →
		9
		10 → Голема сипаница
		11
		12
		13
		14
Години		15 → Ревакцин. дет. парализа
		16
		17
		18 → Ревак. диф. тет. пертус.
		19
		20
		21
		22
		23
		24 → Ревакцин. тубер. (BCG)
		3
		4 → Ревак. диф. тетан. пер.
		5 → Ревак. туберк. (BCG)
		6
	7 → Ревакц. гол. сипаница	
	8 → Ревакц. туберк. (BCG)	
	9	
	10 → Ревакц. туберк. (BCG)	
	11	
	12	
	13	
	14 → Рев. гол. сип. и тет.	

15

Почетна Буква		Картон на вакцинираният						Годишите:	
Име и презиме						Име на зяткото (мајката)		Ред. бр.	
Место, месец ден и год. на раѓањето						Адреса		Измен. адреса	
ВАКЦИНАЦИЈА									
Туберкулоза	BCG	Дата на вакц. од 8 н. в.	Дата на тестирање	Резултат на тест	Дата на вакцин.	Дата на ретест.	Дата на вакцин.	Дата на ретест.	Дата на вакцин.
Против која болест	Вид потекло и серија на вакц.	Дата			Ревакцинација				
		I	II	III	I	II	III		
Дифтерија									
Тетанус									
Пертусис									
Детска парализа									
Голема сипаница	Дата вакц.	Успех	Допол. вакц.	Успех					
Црвен тифус	I	II	III	I	II	III	I	II	III

16

17

Лекување во стационарни

[illegible]

22 и 24

ВДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

[illegible]

23 и 25

Обем на проширена здравствена заштита

Реден број, врста на проширена
здравствена заштита и број
на одлуката

26 до 30

УПАТСТВО
за притежателите на здрав-
ствената легитимација

31 и 32

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-9165/1 од 22 мај 1964 година, ја одобри промената на личното име на Арсовски Богоја, роден на 3 јули 1939 година во село Романовце, Кумановска околина, од татко Цветко и мајка Нацка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ангеловски Благоја**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (340)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10990/1-64 од 3-VII-1964 година, ја одобри промената на личното име на Јордановски Војо, роден на 12 ноември 1931 година во село Врезица, Скопска околина, од татко Диме и мајка Трајанка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Трајковски Бојко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (341)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11615 од 17-VII-1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Пупулковски Атанас, роден на ден 31-I-1946 година во Ресен, од татко Атанас и мајка Славка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Браовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (342)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11766/1 од 2.VII. 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Имери Музафер, роден на ден 15.VII.1962 година во село Сенокос, Тетовска околина, од татко Сабит и мајка Салиха, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Мухамет**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (372)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10603/1 од 10 јуни 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Селим Бајрам, роден на 3 мај 1930 година во Скопје, од татко Демир и мајка Шукрие. Промената на фамилијарното име се протегнува и на малолетните деца и тоа: Селим Шукрија, родена на ден 29 мај 1955 година, Селим Мефаил, роден на ден 11 јуни 1953 година, Селим Зукра, родена на 28 септември 1958 година, Селим Демир, роден на ден 17 мај 1961 година и Селим Ислам, роден на ден 24 март 1964 година, сите родени во град Скопје, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Зекир**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (373)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10605/1 од 10 јуни 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Селим Гулизар, родена на 6 мај 1934 година во Скопје, од татко Расим и мајка Ѓејлан, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Зекир**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (374)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11619 од 2-VII-1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стојовски Најдо, роден на ден 18-VII-1937 година во село Рапеш, Битолска околина, од татко Алексо и мајка Панадија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стојановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (343)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11874/1 од 2 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Питароски Христафил, роден на ден 22 декември 1917 година во село Требеништа, Охридска околина, од татко Зарче, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ристоски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (344)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11246/1-64 од 22 јуни 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Грозданов Вело, роден на ден 27.III.1920 година во село Вишни, Охридска околина, од татко Крстан и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Симонски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (345)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11875/1 од 2 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Кузмановски Наум, роден на ден 6. II. 1920 година во село Вишни, Охридска околија, од татко Ѓорѓи и мајка Наумка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Танески**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (346)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11143/1-64 од 19. VI. 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Арсов Трајче, роден на ден 18. XI. 1930 година во село Глишиќ, Титоввелешка околија, од татко Ристо и мајка Таса, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Панов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (347)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12267/1-64 од 7. VII. 1964 година, ја одобри промената на личното име на Стипанчев Димитрије, роден на ден 7. IX. 1940 година во Штип, од татко Јован и мајка Стојка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Стефанов Димитар**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (348)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12706/1 од 15 јули 1964 година, ја одобри промената на личното име на Јовановски Јован, роден на ден 18. III. 1933 година, во Скопје, од татко Мише и мајка Божана, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ивановски Иван**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (349)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11316/1-1964 година, ја одобри промената на личното име на Јованоски Стојан, роден на ден 30. VI. 1926 година во село Јегуновце, од татко Тевдо и мајка Даринка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ѓорѓевски Стојко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (350)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12219/1 од 7 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ѓорѓиевски Тодор, роден на 15 септември 1921 година, во село Араќиново, Скопска околија, од татко Димче и мајка Тодорка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стојковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (351)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12357/1 од 8 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Алексик Благоје, роден на 3 септември 1936 год. во село Клиновац, околија Лесковац, од татко Радивоје и мајка Драга, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Спасиќ**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (352)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12782/1 од 20 јули 1964 година, ја одобри промената на личното име на Јованов Стојмир, роден на 1 февруари 1946 година, во село Трново, Кумановска околија, од татко Николчо и мајка Стојана, така што во иднина личното име ќе му гласи **Николовски Стојче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (353)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12705/1 од 15 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Сохаров Живко, роден на 3 септември 1931 година во град Скопје, од татко Евгенија и мајка Стојанка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Сухарев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (354)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12220/1 од 7 јули 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Канакова Вангелија, родена на 30 јуни 1948 година, во село Гаково, Сомборска околија, од татко Коста и мајка Атанаса, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Ратка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (355)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8097/1 од 5 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петрески Јован, роден на ден 15. VII. 1936 година во село Селце, Охридска околија, од татко Петре и мајка Књаѓиња и на Петреска Вида родена на 1. VI. 1936 година во село Селце, Охридска околија, од татко Захарије и мајка Митра, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Бачоски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (356)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11325/1-64 од 22-VII-1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Николиќ Јован, роден на ден 29-XII-1925 година во село Струганица, Лесковачка околија, од татко Милан и мајка Злата, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Арсиќ**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (357)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12036/1-1964 година од 2-VII-1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Николиќ Јулка, родена на ден 5. IX. 1926 година, во село Буштра, Лесковачка околија, од татко Милан и мајка Наталија, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Арсик**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (358)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12571/1 од 11. VII. 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Мишевски Живојин, роден на ден 14 ноември 1937 година, во село Канарево, Кумановска околија, од татко Павле и мајка Коца, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Филиповски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (359)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11494/1 од 24-VII 1964 година, ја одобри промената на личното име на Дамевски Илјие, роден на ден 31-VII-1932 година, во село Лисолај, Битолска околија, од татко Митре, така што во иднина личното име ќе му гласи **Поповски Илија**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (360)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-5933/1-64 година, ја одобри промената на личното име на Омеровски Ремзи, од село Слатина, Тетовска околија, од татко Абас и мајка Гулнас, така што во иднина личното име ќе му гласи **Имери Шукри**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (361)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11095/1 од 19. VI. 1964 година, ја одобри промената на личното име на Нечевски Методија, роден на ден 19. VI. 1919 година во село Кркино, Битолска околија, од татко Ставре, така што во иднина личното име ќе му гласи **Дамчевски Тоде**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (363)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11495/1 од 2. VII 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Лазаровски Александар, роден на ден 8. VII. 1933 година, во село Кукуречани, Битолска околија, од татко Димко, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Поповски Александар**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (364)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12218/1 од 22-VII-1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јордановиќ Драгољуб, роден на 12. IX. 1935 година, во село Никуљање, Кумановска околија, од татко Стојан и мајка Родна, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Милановиќ**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (365)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 304, страна 1291, книга I, е запишан под фирма: Шумско-индустриски комбинат „Јелак“ — Тетово. Предмет на работењето на комбинатот е: нега и пошумување на шумите и шумското земјиште, заштита и чување на шумите и шумското земјиште, подигање на култури и плантажи на рентабилни видови дрвја со поголем и погуст прираст, мелиорација на шумите, шумското земјиште на високопланинските и другите пасишта, чистење и проредување на шумите и плантажите, искористување и продажба на главните и споредните шумски производи и производите на плантажите, преработка на финални и полуфинални производи од дрво и продажба на истите, мебело-столарски услуги и стаклорезачки работи и услуги, продажба на дрвни производи и огревно дрво, производство и продажба на вар и дрвен кумур, одржување на шумски комуникации и згради, преработка на споредни шумски производи, откуп и продажба на шумски производи од приватните шуми, врши работи од својата дејност и на други установи и организации, врши управни работи од шумството и ловството за кој ќе биде овластен од надлежните органи, ги врши сите работи на уредувањето на поројните подрачја.

Комбинатот е основан од Народниот одбор на општината Тетово, со решението број 01-18304 од 24. XII. 1962 година, а со фузија на Шумското стопанство „Јелак“ — Тетово и Столарското претпријатие „Бор“ — Тетово.

Комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува инж. Коста Бојацински, в. д. директор.

Со фузијата Столарското претпријатие „Бор“ од Тетово се брише од регистарот од рег. бр. 233, страна 679, а Шумското стопанство „Јелак“ — од Тетово од рег. бр. 280, страна 1065, книга I.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 122/63. (634)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 785, страна 595, книга III, е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо увоз-извоз „Фероелектро“ од Сарајево — Претставништво во Скопје, ул. „27 март“ бр. 7. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на договори — купопродажни во името на претпријатието, а во рамките на одобрената дејност.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо увоз-извоз „Фероелектро“ — Сарајево, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 02/4 број 3645/1 од 27. II. 1963 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Мутак Пелагија, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 194/63. (769)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4. V. 1963 година, страна 213, ред бр. 1, е запишана под фирма: Продавница во Штип, ул. „Ванчо Прке“, на Претпријатието за изработка на офицерски и цивилни облека и чевли „22 декември“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на офицерска униформа, конфекција машка, женска и детска, чевли и чизми, куса стока и чорапи, разна трикотажа, Кебиња, душеци и јоргани, разна кинкалерија, куфери и ташни.

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Московски, кој не е овластен да ја задолжува сметката на претпријатието.

Основањето на продавницата е запишано во регистарот на основа Одлуката на Работничкиот совет на Претпријатието „22 декември“ — Скопје од 27. II. 1962 година и одобрението на Отсекот за стопанство при Одделението за стопанство, труд и комунални работи на Народниот одбор на општината Штип бр. 05-8402/62 од 15. V. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 63/63. (752)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. V. 1963 година, стр. 319, ред. бр. 1, е запишано под фирма: Посредничко биро „Комерц“, со седиште во Струмица. Предмет на работењето на бирото е:

а) доведување во врска на комитентите или комитентот со трети лица поради заклучување на договори за одредена дејност во прометот;

б) давање обавестувања за состојбата на пазарот.

Директор на бирото е Ангел Стоилов Ангелов, кој е овластен да го потпишува.

Основањето на бирото е запишано во регистарот на основа решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 01-4332/1 од 10. V. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 69/63. (981)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 1. VII. 1963 година, страна 56, ред. бр. 8, е запишана под фирма: Продавница во Штип, ул. „Партизанска“ бр. 26, на Земјоделската задруга „Бандера“ од с. Драгоево, Штипско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на селскостопански производи од сопствено производство.

Раководител на продавницата е Димитар Филипов, кој не е овластен да ја потпишува.

Уписот е извршен во регистарот на основа решението на Одделението за стопанство на Општинското собрание — Штип број 06-2342/1 од 1. VII. 1963 година и одлуката на Задругниот совет на Задругата бр. 204 од 26. II. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 112/63. (991)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29. XII. 1962 година, страна 315, ред. бр. 1, е запишано под фирма: Угостителско туристичко претпријатие „Угостител“ во Струмица.

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: хотелска и ресторанска дејност, кафеанска и гостилничарска дејност, банско лекување на болни и продажба на разгледници на мало.

Претпријатието е основано од спојувањето на Бања Банско и Градското народно претпријатие „Угостител“ од Струмица.

Овластени лица за потпишување на претпријатието се: Никола Љомо Темков, в. д. директор, и Владо Милан Михајловиќ, шеф на сметководството.

Уписот е извршен во регистарот на основа решението на Народниот одбор на општината Струмица број 03-8809/1 од 23. X. 1962 година, одлуката на управниот одбор на Бања Банско број 160 од 29. X. 1962 година и одлуката на Работничкиот совет на „Угостител“ од Струмица број 477 од 22. X. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 243/62. (738)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. III. 1963 година, страна 173, ред. бр. 2, е запишан под фирма: Самостоен трговски дуќан „Спорт“, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 21. Предмет на работењето на дуќанот е: промет на мало со оружје, ловечки прибор и муниција, експлозивен материјал (само барут), рибарски материјал и прибор и спортски прибор.

Раководител на дуќанот е Борис Ставров, кој е овластен да го потпишува и претставува.

Уписот е извршен во регистарот на основа решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-8676/1 од 20. I. 1963 година и одлуката на Управниот одбор на Ловното друштво број 6 од 13. II. 1963 година кој е основач.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 27/63. (739)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3. V. 1963 година, страна 274, ред. бр. 8, се запишани колонијалните продавници и тоа:

1. Продавница во село Дабилџа со раководител Ристо Ѓорѓиев.

2. Продавница во село Робово со раководител Мите Витанов.

3. Продавница во село Муртино со раководител Борис Митев.

4. Продавница во село Сачево со раководител Петре Атанасов.

5. Продавница во село Банско со раководител Коле Трајков.

6. Продавница во село Моноспитово 1 со раководител Живко Грчев.

7. Продавница во село Моноспитово 2 со раководител Крум Трајков.

8. Продавница во село Бориево со раководител Ристо Јанев.

9. Продавница во село Еднокужево со раководител Трајко Черкезов.

10. Продавница во село Босилово со раководител Славчо Замбаков.

11. Продавница во село Турново со раководител Асен Николов.

12. Продавница во село Секирник со раководител Ѓорѓе Терзијанов.

13. Продавница во село Радово со раководител Борис Ѓорѓиев.

14. Продавница во село Иловица со раководител Ѓорѓе Делев.

15. Продавница во село Штука со раководител Ѓорѓе Зафиров.

16. Продавница во село Дрвош со раководител Славчо Ристоманов.

17. Продавница во село Хамзалија со раководител Миле Ристоманов.

18. Продавница во село Петралинци со раководител Методи Петров.

19. Продавница во село Попчево со раководител Душан Манушев.

20. Продавница во село Костурино со раководител Борис Тимчев.

Продавниците се основани од бившото Трговско претпријатие „Струмичко Поле“ од село Босилово, од 27. V. 1963 година се во состав на Трговското претпријатие „Задругар“ од Струмица, бидејќи е извршена фузија помеѓу споменатите стопански организации.

Наведените продавници вршат трговска дејност на мало со продажба на животни намирници и предмети за куќни потреби.

Раководителите на продавниците не се овластени да го задолжуваат матичното претпријатие кај трети лица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 60/63. (740)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 455, е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Македонија“ од Гостивар — Угостителски дуќан во Гостивар, улица „Борче Јовановски“ бр. 4. Предмет на работењето на дуќанот е: хотелска, ресторантска и кафеанска дејност.

Дуќанот е основан од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Македонија“ од Гостивар, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар број 4324 од 28. VI. 1963 година.

Раководител на дуќанот е Фотир Синадиноски.

Угостителскиот дуќан ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 551/63. (1073)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 265, страна 1017, книга I е запишано под фирма: Фабрика за шеќер „4 ноември“ од Битола — Претставништво во Куманово на ул. „Моша Пијаде“ бр. 1. Предмет на работењето на претставништвото е: да го организира производството на шеќерна репка и да склучува договори за откуп на шеќерна репка од страна на земјоделските задруги и земјоделските стопанства.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на Фабриката за шеќер „4 ноември“ — Битола, а согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 04-11844/1 од 2. VII. 1963 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Ѓорѓиевски Стојко Среќко, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 488/63. (1077)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 792, страна 645, книга III е запишано под фирма: Трговско претпријатие за промет со технички материјали „Тара“ од Белград — Складиште во Скопје (во близината на Хемиската индустрија „Пролетер“). Предмет на работењето на складиштето е: трговија со градежни материјали, железарски и металски стоки доколку се истите во врска со градежништвото, електротехнички материјали, санитарни и инсталациони материјали — уреди, техничка и метална стока, алат и опрема за занаетчиството на мало, како и градежен материјал, огревно дрво и Кумур на големо.

Складиштето е основано од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со технички материјали „Тара“ — Белград, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-3438 од 7. IX. 1963 година.

Раководител на складиштето е Орбовиќ Обрад.

Складиштето ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 576/63. (1081)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 796, страна 671, книга III, е запишано под фирма: Фабрика за метален намештај и жичани производи „Радулашка“ — Београд — Стовариште во Скопје, ул. „250“ бр. 12. Предмет на работењето на стовариштето е: продажба на метален намештај, комбинован намештај, жичано плетиво, жичано платно и извлечена жица.

Стовариштето е основано од Работничкиот совет на Фабриката за метален намештај и жичани производи „Радулашка“ од Београд, а согласно со решението на Општинското собрание на општината Идадија — Скопје број 02/4-8219/1 од 12. VII. 1963 година.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Алтановски Манев Благоја, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 507/63. (1097)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. V. 1963 година, страна 109, ред. бр. 1, е запишана под фирма: Откупна станица со седиште во Берово на Фабриката за масло „Благој Ѓорев“ од Титов Велес. Предмет на работењето на откупната станица е: откуп на маслодајни семиња (култури) од индивидуални производители на подрачјето на Народниот одбор на општината Берово.

Раководител на откупната станица е Бранко Ралповски, кој е овластен да ја потпишува според дадените овластувања од страна на директорот на фабриката.

Уписот е извршен во регистарот на основа одлуката на Работничкиот совет на Фабриката од 17. I. 1961 година и одобрението на НО на општината — Отсек за стопанство — Берово бр. 03-116/1 од 20. I. 1961 година и решението на Државниот секретаријат за стоковен промет на НРМ бр. 02-115 од 3. VI. 1961 година, кое решение е заверено од страна на секретаријатот на 8. IV. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 79/63. (1114)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29. VI. 1963 година, страна 110, ред. бр. 1, е запишана под фирма: Откупна станица со седиште во Делчево на Претпријатието за промет и извоз на лековити билки и афион „Билка“ од Скопје. Предмет на работењето на откупната станица е: откуп на лековити билки.

Раководител на станицата е Васил Адиски, кој е овластен во името на претпријатието и за негова сметка да ги потпишува сите документи за уплата и исплата.

Уписот е извршен во регистарот на основа решението, односно одобрението на Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Делчево број 04-2751 од 15. V. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 105/63. (1117)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. IV. 1963 година, страна 318, ред. бр. 1 е запишана под фирма: Работна организација за преработка на тутун „Јака“ со седиште во Радовиш. Истата е основана по припојувањето на претпријатијата за обработка на тутун од Гевгелија, Валандово и Радовиш. Предмет на работењето на организацијата е: производство на тутун, откуп, обработка и реализација.

Директор на организацијата е Васо Костадинов, кој е овластен да ја потпишува и претставува.

Уписот е извршен во регистарот на основа одлуката на Работничкиот совет на Претпријатието за обработка на тутун од Гевгелија бр. 272 од 2. III. 1963 година, одлуката на Работничкиот совет на Претпријатието за обработка на тутун од Валандово бр. 189 од 7. III. 1963 година и Претпријатието за обработка на тутун од Радовиш бр. 253 од 15. III. 1963 година. Овие одлуки се одобрени со решенијата на народните одбори на општините: Гевгелија број 1138 од 8. III. 1963 година, Валандово број 638 од 11. III. 1963 година и Радовиш број 01-1533/61 од 1. IV. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 62/63. (1125)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26. VIII. 1963 година, страна 215, ред. бр. 1, е запишана под фирма: Комунална банка, со седиште во Штип, и експозитура во Пробиштиц, како стопанска организација со посебна положба, чии основач е народниот одбор на општината Штип.

Во рамките на својата дејност банката се занимава со:

1. ги прибира слободните парични средства од општествено-правните лица, граѓанските правни лица и граѓаните (влогови на штедење, осрочени депозити, издавање обвезници и благајнички записи, ако по важечките прописи не е поинаку одредено;
2. дава кредит на општествено правните лица и на граѓанските правни лица;
3. дава потрошувачки кредит на граѓаните;
4. врши платен промет во земјата за сметка на граѓанските правни лица и граѓаните, на основа спогодбата со Народната банка може да врши благајничка служба, да ги води сметките — средствата и го врши платниот промет за сметка на куќните совети и станбените заедници;
5. издава банкарски гаранции;
6. прима на чување од општествените правни лица, граѓанските правни лица и граѓаните обврзници од државните заеми и други хартии и вредности, злато, предмети од злато и други метали, накит и други движими предмети, ако за тоа обезбеди потребни каси или одговарајущи простории за чување;
7. дава кредит на залог на стока, драгоцености и други работи;
8. врши одредени девизни-валутни работи што ќе ги доверат Народната банка и специјализираните банки;
9. врши и други банкарски работи што ќе ги доверат Народната банка и специјализираните банки;
10. врши одредени работи за сметка на осигурителниот завод и Југословенската лотарија, на основа договор со тие организации;
11. врши служба по инвестиционите и другите фондови на политичко-територијалните единици во склад со прописите што важат за тие фондови;

12. врши и други работи што ќе ѝ бидат ставени во задаток на основа позитивните прописи или одлуки на народните одбори на општините Штип и Пробиштип.

Банката ја претставува в. д. директорот Манев Мијалче, а покрај него банката се овластени да ја потпишуваат колективно со по два потписи и следниве лица: 1) Ролева Добрила, шеф на службата долгорочни работи, 2) Тошанов Васил, шеф на службата кусорочни работи, и 3) Иванова Ристика, шеф на книговодството.

Уписот во регистарот е извршен на основа решението на Народниот одбор на општината Штип број 01-1381/1-61 од 16. II. 1961, решението на Народниот одбор на општината Штип за потврдување статутот на банката број 01-2747/1 од 12. IV. 1962 година и решението за именување на в. д. директорот бр. 01-6565/1 од 11. VII. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 121/63. (1138)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 10. VII. 1963 година, рег. бр. 9/63, книга I, е запишан под фирма: Погон за ремонт и сервис „Ауторемонт“ во Битола на „Аутомакедонија“ од Скопје. Предмет на работењето на погонот е: виши поправки и сервисни услуги на сите видови моторни возила, на земјоделски градежни машини, како и изработка и поправка на каросерии.

Погонот е основан од „Аутомакедонија“ — Скопје, а согласно со одобрението на НО на општината Битола број 3-1666/1 од 4. IV. 1963 година.

Погонот ќе го потпишува директорот Никола Гулас.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 245/63. (1228)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. VIII. 1963 година, рег. бр. 14/63, книга I, е запишан под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Пелагонија“ Битола. Предмет на работењето на комбинатот е: производство, преработка и продажба на земјоделски производи, производство и продажба на разни продукти од преработка на земјоделските производи (меласа, шпирт, квасец, резанци и јаглена киселина), како основна дејност; производство на вар за сопствени потреби и продажба и вршење на анализи во сопствена лабораторија за своите потреби и на други правни лица, како споредна дејност.

Комбинатот е основан од споените три претпријатија: „4 ноември“, Земјоделското стопанство „Радобор“, со решението на НО на општината Битола број 3-6002 од 15. VII. 1963 година.

Комбинатот ќе го потпишува Ѓорѓи Петковски, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 278/63. (1229)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 12. IX. 1963 година, рег. бр. 14/63, книга I, е запишан под фирма: Погон за сточарско производство — Битола на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ од Битола. Предмет на работењето на погонот е: производство на сточарски производи, товење на стока и живинарство.

Погонот основан од Земјоделско индустрискиот комбинат „Пелагонија“ од Битола, а согласно со одобрението на НО на општината Битола број 3-6002 од 12. IX. 1963 година.

Погонот ќе го потпишува раководителот Томе Наумов, инж.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 304/63. (1230)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 675, страна 979 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Угостителското претпријатие „Победа“ од Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 5175 од 13. IV. 1963 година и решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје број 1556 од 23. IV. 1963 година е споено со Угостителскиот дуќан „Крушево“ — Скопје во новоформираното Угостителско претпријатие „Метропол“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 398/63. (814)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 562, страна 159 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 02/4-7034/1 од 28. V. 1963 година дејноста на Претпријатието за промет со жито и преработки од жито на големо „Жито-Македонија“ — Скопје во иднина се проширува и со: гоење на свињи, промет со јајца, варива, зеленчук и афионово семе и сушење на варива и зеленчук.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 385/63. (815)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 285, страна 733 е запишано следното: Решението на овој суд Фи бр. 195/63 од 30. III. 1963 година се дополнува така што Претпријатието „Вардар“ увоз-извоз — Скопје дејностите наведени во решението Фи број 195/63 од 30. III. 1963 година ќе ги врши на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 195/63. (816)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 198, страна 543 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Волнашкиот комбинат „Тодор Ципоски — Мерџан“ — Тетово,

Аврамовски Јован, секретар на комбинатот, Стојан Горчевски, генерален директор, Владо Андреевски, шеф на сметководството, Трајковски Љубомир, комерцијален директор, комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Живко Серафимовски, сметано од 8. VI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 381/63. (826)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 562, страна 159, книга II е запишано следното: Досегашниот директор на Филијалата во Тетово на Претпријатието за промет со жито и преработки од жито „Жито-Македонија“ — Скопје Ацо Димитровски е починат и на негово место е назначен за директор на филијалата Ристовски Методија. Тој филијалата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници Димко Манојловски, шеф на сметководството, и Никола Костовски, шеф на комерцијалното одделение, сметано од 8. VI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 386/63. (827)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 562, страна 159, книга II е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово број 01-17616 од 10. XII. 1962 година и решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 5285 од 13. IV. 1963 година кон Претпријатието за промет со жито и преработки од жито „Жито-Македонија“ — Скопје а на подрачјето на филијалата во Тетово се припојува Занаецкиското претпријатие за леб и печиво „Леб“ од Тетово.

Со припојувањето Занаецкиското претпријатие за леб и печива „Леб“ — Тетово се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 193, страна 523.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 394/63. (828)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 690, страна 1081, книга II е запишано следното: Јован Драгановски, досегашен директор на Комуналното претпријатие за градска чистота — Скопје, е сменет и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје број 133 од 20. V. 1963 година Цветко Таневски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 3. VI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 362/63. (842)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Свидетелство за завршено осмо одделение, издадено од Осмогодишното училиште „Кочо Рацин“ на име Сунчица Златановска, ул. „Павле Станоев“ бр. 3, Куманово. (1477)

Возачка дозвола бр. 126, издадена од СВР — Битола на име Трајко С. Попоски, ул. „Илка Прилеп“ бр. 36, Прилеп. (1478)

Земјотелска здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Прилеп на име Живко Георгиоски, с. Боротино, Прилепско. (1479)

Работна книшка бр. 4238, серија бр. 041527, издадена од НОО — Прилеп на име Никола П. Николоски, ул. „9 септември“ бр. 3, Прилеп. (1480)

Работа книшка бр. 1046 на име Стојанка Трајковиќ Петрушевска, ул. „Вера Которка“ бр. 36, Куманово. (1481)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Петар Т. Младеновски, с. Добрача, Кумановско. (1482)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 38807, серија бр. 0034679 издадена од СВР — Скопје на име Невенка Танева Иванова, Скопје. (1284)

Лична карта рег. бр. 7924, серија бр. 0153367 издадена од СВР — Битола на име Петкана Петко Илиевска, Скопје. (1285)

Лична карта рег. бр. 120668, серија бр. 0769967 издадена од СВР — Скопје на име Крсте Иван Јакимовски, Скопје. (1286)

Лична карта рег. бр. 32239, серија бр. 0024660 издадена од СВР — Скопје на име Ангел Диме Јарчевски, Скопје. (1287)

Лична карта рег. бр. 10989, серија бр. 0586999 издадена од СВР — Скопје на име Санде Илија Ковачевски, Скопје. (1288)

Лична карта рег. бр. 756, серија бр. 0053467 издадена од СВР — Штип на име Јован Петров Колански, Скопје. (1289)

Лична карта рег. бр. 61385, серија бр. 0050226 издадена од СВР — Скопје на име Димитар Петар Косевски Скопје. (1290)

Лична карта рег. бр. 140926, серија бр. 0438246 издадена од СВР — Скопје на име Салтир Зарко Манојловски, Скопје. (1291)

Лична карта рег. бр. 620510, серија бр. 4560556 издадена од СВР — Белград на име Розалија Лајош Молнар, Скопје. (1292)

Лична карта рег. бр. 5925, серија бр. 0009567 издадена од СВР — Скопје на име Јован Борис Поповски, Скопје. (1293)

Лична карта рег. бр. 74900, серија бр. 0259233 издадена од СВР — Скопје на име Вера Леонтие Радојевиќ, Скопје. (1294)

Лична карта рег. бр. 93890, серија бр. 0627552 издадена од СВР — Скопје на име Ружица Ангел Силјанова, Скопје. (1295)

Лична карта рег. бр. 22793, серија бр. 3841660 издадена од СВР — Приштина на име Радмила Стојан Сингелиќ, Скопје. (1296)

Лична карта рег. бр. 135745, серија бр. 0516305 издадена од СВР — Скопје на име Томе Лазо Стефановски, Скопје. (1297)

Лична карта рег. бр. 24603, серија бр. 0072259 издадена од СВР — Скопје на име Душанка Костадин Стојанова, Скопје. (1298)

Лична карта рег. бр. 5926, серија бр. 0546536 издадена од СВР — Куманово на име Никола Перев Стојановски, Скопје. (1299)

Лична карта рег. бр. 91931, серија бр. 0609034 издадена од СВР — Скопје на име Воимир Стојан Тимотијев, Скопје. (1300)

Лична карта рег. бр. 97888, серија бр. 0201256 издадена од СВР — Скопје на име Марика Димитар Цветкова, Скопје. (1301)

Лична карта рег. бр. 6545, серија бр. 0111253 издадена од СВР — Дебар на име Кала Деспот Чоловска, Скопје. (1302)

Лична карта рег. бр. 1985/ш, серија бр. 0407473 издадена од СВР — Штип на име Бојка Стоил Богатинова, Скопје. (1303)

Лична карта рег. бр. 41569, серија бр. 0658975 издадена од СВР — Скопје на име Вангел Валкан Валканов, Скопје. (1304)

Лична карта рег. бр. 16328, серија бр. 0018003 издадена од СВР — Скопје на име Димче Томо Димковски, Скопје. (1305)

Лична карта рег. бр. 23458, серија бр. 0283018 издадена од СВР — Охрид на име Милосија Милан Димитриеви, Скопје. (1306)

Лична карта рег. бр. 4042, серија бр. 0012903 издадена од СВР — Скопје на име Славјанка Петрова Ѓорѓиева, Скопје. (1307)

Лична карта рег. бр. 770, серија бр. 0243780 издадена од СВР — Охрид на име Драга Крсте Јакимоска, Скопје. (1308)

Лична карта рег. бр. 72392, серија бр. 0624672 издадена од СВР — Скопје на име Љубица Петар Јанкова, Скопје. (1309)

Лична карта рег. бр. 10874, серија бр. 0586884 издадена од СВР — Скопје на име Петко Јованов Кметовски, Скопје. (1310)

Лична карта рег. бр. 12383, серија бр. 0004726 издадена од СВР — Скопје на име Михајло Алексов Крајчевски, Скопје. (1311)

Лична карта рег. бр. 17649, серија бр. 0039974 издадена од СВР — Скопје на име Стојан Андон Крстевски, Скопје. (1312)

Лична карта рег. бр. 1391, серија бр. 0645898 издадена од СВР — Скопје на име Стојмир Васе Митев, Скопје. (1313)

Лична карта рег. бр. 106316, серија бр. 0469163 издадена од СВР — Скопје на име Јана Ило Поп-Трајанова, Скопје. (1314)

Лична карта рег. бр. 101247, серија бр. 0202774 издадена од СВР — Скопје на име Драгица Трпе Стефанова, Скопје. (1315)

Лична карта рег. бр. 125233, серија бр. 0517403 издадена од СВР — Скопје на име Огнен Војче Стојевски, Скопје. (1316)

Лична карта рег. бр. 115064, серија бр. 0518039 издадена од СВР — Скопје на име Савета Миливој Титиева, Скопје. (1317)

Лична карта рег. бр. 53830, серија бр. 0039171 издадена од СВР — Скопје на име Зарија Мјанче Цинџиева, Скопје. (1318)

Лична карта рег. бр. 6373, серија бр. 0615448 издадена од СВР — Скопје на име Сејди Рауф Бајрами, Скопје. (1319)

Лична карта рег. бр. 962, серија бр. 640373 издадена од СВР — Куманово на име Синан Исен Зимери, Скопје. (1320)

Лична карта рег. бр. 5135, серија бр. 0614692 издадена од СВР — Скопје на име Салија Исмаил Јапарова, Скопје. (1321)

Лична карта рег. бр. 10136, серија бр. 0538248 издадена од СВР — Гњилане на име Фејзулах Бајрами Кадрија, Скопје. (1322)

Лична карта рег. бр. 9916, серија бр. 0215520 издадена од СВР — Охрид на име Ѓорѓија Блаже Целески, Струга. (1367)

Лична карта рег. бр. 3643, серија бр. 03344153 издадена од СВР — Титов Велес на име Станко Илиев Величковски, с. Иванковци, Титоввелешко. (1368)

Лична карта рег. бр. 4021, серија бр. 0443719 издадена од СВР — Титов Велес на име Зија Мустафов Ибраимов, ул. „Бл. Страчков“ бр. 11, Титов Велес. (1369)

Лична карта рег. бр. 25716, серија бр. 3868932 на име Јелка Крсте Младеновиќ, Т. Велес. (1370)

Лична карта рег. бр. 27349, серија бр. 0721169 издадена од СВР — Тетово на име Иснишабан Медија Мустафи, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 171, Тетово. (1371)

Лична карта рег. бр. 41483, серија бр. 0796727 издадена од СВР — Тетово на име Зулбеар Фариз Рамадани, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 18, Тетово. (1372)

Лична карта рег. бр. 237, серија бр. 0273047 издадена од СВР — Тетово на име Илми Ружди Вејсели, с. Шипковица, Тетово. (1373)

Лична карта рег. бр. 5890, серија бр. 0171402 издадена од СВР — Тетово на име Џемал Осман Мустафи, ул. „Б. Кочоски“ бр. 12, Тетово. (1374)

Лична карта рег. бр. 23439, серија бр. 3039084 издадена од СВР — Урошевац на име Ваит Еш-треф Вила, ул. „Џетинска“ бр. 69, Тетово. (1375)

Лична карта рег. бр. 5835, серија бр. 0171347 издадена од СВР — Тетово на име Рамадан Џемаил Идризи, ул. „Јадранска“ бр. 13, Тетово. (1376)

Лична карта рег. бр. 5158, серија бр. 0665797 издадена од СВР — Тетово на име Каил Емин Берзати, с. Г. Речица, Тетово. (1377)

Лична карта рег. бр. 6451, серија бр. 0762363 издадена од СВР — Тетово на име Гарип Расима Адеми, с. Г. Речица, Тетово. (1378)

Лична карта рег. бр. 2850, серија бр. 0663155 издадена од СВР — Тетово на име Шаип Неим Мурати, с. Џепчиште, Тетово. (1379)

Лична карта рег. бр. 710, серија бр. 4460311 на име Гани Рамиз Љума, ул. „Џетинска“ бр. 4, Тетово. (1380)

Лична карта рег. бр. 24204, серија бр. 0796137 издадена од СВР — Тетово на име Томислав Митрев Јовановски, с. Доброште, Тетово. (1381)

Лична карта рег. бр. 45185, серија бр. 0806418 издадена од СВР — Тетово на име Милаим Абушов Рифати, с. Доброште, Тетово. (1382)

Лична карта рег. бр. 40978, серија бр. 0637590 издадена од СВР — Скопје на име Борка Ѓорова Илиевска, с. Беловиште, Тетово. (1383)

Лична карта рег. бр. 25768, серија бр. 0683110 издадена од СВР — Тетово на име Ѓасат Рамадан Зекири, с. Слатина, Тетово. (1384)

Лична карта рег. бр. 9625, серија бр. 0670393 издадена од СВР — Тетово на име Стојан Тодосија Тодоровски, с. Милетино, Тетово. (1385)

Лична карта рег. бр. 24879, серија бр. 0712489 издадена од СВР — Гостивар на име Бедрџи Ебиби, с. Добридол, Гостивар. (1386)

Лична карта рег. бр. 25908, серија бр. 0722718 издадена од СВР — Гостивар на име Темелко Јовче Смиловски, с. Дебреша, Гостивар. (1387)

Лична карта рег. бр. 7186, серија бр. 0547676 издадена од СВР — Куманово на име Ибраим Љ. Бајрами, с. Опаје, Куманово. (1388)

Лична карта рег. бр. 3631, серија бр. 0403323 издадена од СВР — Куманово на име Никола С. Свиляр, с. Тронеџа, Куманово. (1389)

Лична карта рег. бр. 11409, серија бр. 1551982 на име Иванка М. Козјак, ул. „Вардарска“ бр. 11, Куманово. (1390)

Лична карта рег. бр. 8196, серија бр. 0568595 издадена од СВР — Куманово на име Славко Михајловиќ, ул. „Вера Џиривири“ бр. 6, Куманово. (1391)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ И КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА
ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ

распишуваат

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. еден асистент за референт по паразитологија
2. еден секретар.

Кандидатите за пополнување на споменатите работни места треба да ги исполнуваат следните услови:

Под бр. 1 — Ветеринарен факултет

Под бр. 2 — Средно образование, економски техникум или гимназија, со 8 години работен стаж во струката.

— Више образование, виша управна школа или економска, со 5 години работен стаж и

— Високо образование, правен или економски факултет со 3 години работен стаж.

Молби, со куса биографија, научни трудови и препис од дипломата за завршена школа се доставуваат до Советот и конкурсната комисија на Ветеринарниот институт.

Месечните принадлежности спрема Правилникот за распределба на личниот доход.

Конкурсот ќе трае до пополнувањето на работните места. (1158)

Конкурсната комисија при Заводот за запослување на работници — Прилеп

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место лекар специјалиста по медицина на трудот

УСЛОВИ:

Кандидатите треба да имаат завршено медицински факултет со завршена специјализација медицина на трудот, или лекар од општа пракса со работен стаж над три години во соодветна струка.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна плата по одлуката за полагајни плати на службениците на Заводот.

Молбите таксирани со потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Секретаријатот на Заводот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (1157)

На основа дадената согласност од Секретаријатот за народно здравје и социјална политика на СРМ — Скопје со акт бр. 03-2758/1 од 20. XI. 1963 година — Советот на Домот за народно здравје во Струга

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за специјализација на работните места:

1. Еден лекар на специјализација за интерни болести и
2. Еден лекар за гинекологија и акушерство.

Кандидатот треба да ги исполнува условите од член 2 од Правилникот за специјализација на здравствените работници од I група. Предност за прием на специјализација имаат здравствените работници кои биле во работен однос при овој Дом и работеле најмалку 10 месеци во Интерно одделение односно во гинеколошко.

Рок за поднесување на пријавата е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Пријавата се поднесува до Домот за народно здравје — Струга. (1156)

ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ПОГОН ЗА СТУДИИ, ПРОЕКТИРАЊЕ И НАДЗОР НА ГРАДБА — СКОПЈЕ

На основа чл. 37 став 2 од Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63)

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за оценување подобност на изведувачи за изградба труп на пруга и вештачки објекти на делот Зајас — Кичево (IV делница), на пругата во изградба Гостивар—Охрид, во должина од 13,5 км.

Се повикуваат заинтересираните градежни претпријатија да поднесат доказ за својата спремност за изведување на горенаведените работи и тоа:

- а) доказ за регистрација на претпријатието;
 - б) доказ за капацитетите што ќе бидат ангажирани за извршување на наведените работи (инженерско-технички кадар, механизација и транспортни средства);
 - в) доказ за досега извршени вакви или слични објекти (железнички пруги и патишта);
 - г) преглед на ангажираноста во текуштата работа;
 - д) податоци за финансовата положба на претпријатието според последната завршна сметка.
- Горните податоци, во затворен коверт, со ознака „Не отворај — понуда за подобност“, претпријатијата да ги достават на означената адреса најдоцна до 15 септември 1964 година.
- Основни податоци за објектот:

- 1) Работите ќе се вршат по одобрената инвестиционо-техничка документација обезбедена од страна на инвеститорот;
- 2) Вредност на наведените работи по проектантска претсметка изнесува 985,372.495 динари;
- 3) Рок за завршување на работите е 31 декември 1966 година;
- 4) Инвестиционо-техничката документација може да се види во секторот за изградба на пругата Гостивар—Охрид, во управата на ЖТП, улица „250“ — барака, Скопје.

Поблиски информации можат да се добијат непосредно или на телефон 34-021, локал 216. (1155)

ИСПРАВКА

Во конкурсот на Педагошката академија — Битола, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 20 јули 1964 година, на стр. 475, под бр. 1020, е испуштена точка 4, која гласи:

„4. предвојничка обука — хонорарен — — 1“.

Советот на Педагошката академија во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за следните работни места

1. За еден постојанен или хонорарен наставник (професор или предавач) по предметите српскохрватски јазик и методика на наставата по српскохрватски јазик.
2. За еден хонорарен наставник (професор или предавач) по предметот турски јазик.
3. За хонорарен наставник (професор или предавач) по предметот турска литература.
4. За еден лаборант за лабораторијата по страни јазици и центарот за аудиовизуелни средства.

За работните места под 1, 2, 3 кандидатите треба да ги исполнуваат условите од член 173 и 174 од Законот за високото школство („Службен весник на НРМ“ бр. 20/61 год.).

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: диплома, биографија, список на објавени трудови, извод од службеничкиот лист и согласност од органот или установата во која работи за да може да конкурира.

За работното место под т. 4 кандидатот треба да има завршено средно техничко училиште, отсек слаба струја и 2 години практика.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Педагошката академија — Скопје до 15. IX. 1964 година.

Личниот доход според Правилникот за формирање и распределба на вкупните приходи, како и за распределба на личниот доход. (1159)

Советот за просвета при Собранието на општината Кале — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото место:

- 1) Директор на гимназијата „Орце Николов“ — Скопје.

Услови:

Завршено високо образование, положен стручен испит и 10 години практика во просветна струка.

Молбите со кратка биографија, документи за училишна подготовка и работен стаж, како и потврда од организацијата каде работи — дека ќе биде ослободен од должноста се доставува до Собранието на општината Кале — Скопје.

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. (1149)

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. РАКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПАЗАРОТ И ЦЕНИТЕ

2. РАКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ**3. РЕФЕРЕНТ ВО ГРУПАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПАЗАРОТ И ЦЕНИТЕ****УСЛОВИ:**

— за работното место под 1 — завршен економски или земјоделски факултет со подолга практика и познавање на проблематиката од областа на цените;

— за работното место под 2 — завршен економски факултет, подолга практика и работа во областа на цените;

— за работното место под 3 — завршен економски факултет со преку три години работен стаж и работа во областа на цените.

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка, со куса биографија и опис на досегашната работа, како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат во Републичкиот завод за цени.

Личен доход според прописите за јавните службеници.

Конкурсот трае до пополнувањето на работните места. (1152)

Комисијата за службенички работи при Собранието на општината Делчево, врз основа на член 21 од Законот за јавните службеници

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Во Одделението за општа управа и општествени служби:

а) шеф на Отсекот за општествени служби и референт за просвета, култура и физичка култура, и

б) референт за школство.

2. Во Одделението за стопанство и финансии:

а) шеф на Отсекот за стопанство и земјоделски инспектор;

б) шеф на Отсекот за станбено-комунални прашања и урбанизам и градежен инспектор;

в) референт за шумарство и шумарски инспектор и

г) референт за план и анализи во Отсекот за стопанство.

3. Референт за правна помош.

У С Л О В И:

За работното место под точка 1, под а) професор од прва врста со завршена висока стручна спрема и за работното место точка 1, под б) наставник со завршена виша стручна спрема.

За работното место точка 2, под а) завршен земјоделски факултет; за работното место точка 2, под б) завршен технички факултет; за работното место точка 2, под в) завршен шумарски факултет и за работното место точка 2, под г) завршен економски факултет.

За работното место под точка 3) завршен правен факултет.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки и документите по член 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Комисијата за службенички работи при Собранието на општината Делчево.

Конкурсот се заклучува 15 дена од денот на објавувањето. (1150)

Конкурсната комисија за примање на службеници и работници при Фабриката за волнени ткаенини во изградба — Битола, а врз основа на член 37 од Законот за јавните службеници

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Шеф на предилницата
2. Шеф на бојацилницата
3. Заменик шеф на предилницата
4. Заменик шеф на бојацилницата
5. Повеќе мајстори во предилницата
6. Мајстори во бојацилницата
7. Подмајстори во предилницата
8. Подмајстори во бојацилницата

Кандидатите за пополнување на работните места треба да ги исполнуваат следните услови:

Под бр. 1 и 2 висока или виша стручна спрема со најмалку 3 год. работен стаж на соодветно работно место или средна стручна спрема со најмалку 8 год. работен стаж на соодветно работно место. По исклучок за работното место под 2 може со висока школа — хемиски смер.

Под бр. 3 и 4 висока или виша стручна спрема со најмалку 1 год. работен стаж во некоја предилница за чешлано предиво, или средна стручна спрема со најмалку 4 год. работен стаж во некоја предилница за чешлано предиво во СФРЈ.

Под бр. 5 и 6 висококвалификувани работници со завршена мајсторска текстилна школа и најмалку 3 год. работен стаж на соодветно работно место, средна стручна спрема (текстилни техничари), со најмалку 3 год. работен стаж на соодветно работно место, квалификувани работници со завршено текстилно училиште и најмалку 8 години работен стаж на соодветно работно место.

Под реден бр. 7 и 8 квалификувани работници со завршено текстилно училиште и најмалку 3 год. работен стаж на соодветно работно место.

За сите кандидати кои ќе бидат примени, плата според Правилникот за плати на Фабриката за волнени ткаенини во изградба — Битола.

Станови фабриката не обезбедува.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (1151)

На основа член 245 од Законот за јавните службеници и одлуките на училишните одбори од подрачјето на Собранието на општината Драчево, за распишување на конкурси за пополнување на слободните работни места за наставен и воспитен персонал во училиштата и другите воспитни установи, Советот за просвета, култура и физичка култура при Собранието на општината Драчево

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните работни места за наставен и воспитен персонал во училиштата од подрачјето на Собранието на општината Драчево, за учебната 1964/65 година

I— ОСНОВНО ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ „НАПРЕДОК“ с. Студеничани, со наставен шиптарски јазик за работа во основното училиште Студеничани:

- | | |
|--|---|
| 1. Наставник или учител за македонски и француски јазик — — — — — | 1 |
| 2. Наставник или учител по математика — | 1 |
| 3. Наставник или учител по физика, ОТО и ликовно воспитување — — — — — | 1 |
| 4. Наставник или учител по биологија, хемија и музичко воспитување — — — — — | 1 |
| 5. Наставник или учител по запознавање на природата, физичко и здравствено воспитување | 1 |
| 6. Учител за работи со комбинирана паралелка во подрачната паралелка с. Равни Габер | 1 |

II — ОСНОВНО ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЈА“ — с. ЗЕЛЕНИКОВО

- | | |
|---|---|
| 1. Учител по шиптарски наставен јазик за подрачјето — подрачна паралелка село Добрино | 1 |
| 2. Учител по шиптарски наставен јазик за амбулантната паралелка во селата Тисовица и Дејковец — — — — — | 1 |

УСЛОВИ: Учителите под точките 1 и 2 треба да имаат завршена учителска школа со шиптарски наставен јазик.

Кандидатите треба да поднесат до Училишните одбори молби таксирани со 50 дин. таксени марки, со сите потребни документи по член 31 од ЗЈС и согласност од установата — училиштето во кое работи.

Молби некомплетирани нема да бидат земени на разгледување.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (1154)

СОДРЖИНА

- | | |
|--|----------|
| 175. Упатство за образецот и начинот на употреба на здравствената легитимација за здравствено осигурените земјоделци — | Стр. 513 |
|--|----------|